

Ако ПДП влезе во власта и Груевски и "просперитетот" ќе имаат своја корист. Премиерот ќе си обезбеди Баденерово мнозинство неопходно за донесување на законите за кои е потребно мнозинство гласови од етничките заедници, а ПДП најверојатно ќе добие министерско место. Дали сите досегашни шпекулации за судбината на ПДП беа однапред смислено сценарио како оваа партија да се смести во власта?



Пишува: Жаклина МИТЕВСКА



СЕ РАЗДРУЖУВААТ ДОВЧЕРАШНИТЕ "ПРИЈАТЕЛИ"

одлука во момент кога се води дијалог меѓу ДУИ, како претставник на довчерашната заедничка коалиција со ПДП, и владејачката ВМРО-ДПМНЕ.

Иако првиот човек на "просперитетот" коментираше дека одлуката за раскинување на коалицијата со ДУИ е донесена со акламација и дека таа мора да се почитува од сите, од претседателот и од членовите, односно нема место за никаква дискусија, засега Вејсели покажува воздржаност во однос

на сиромашниот мираз кој ќе му го однесе на Груевски во Владата. Исто така, сè уште не е јасно кој ќе ги контролира двата пратеника на ПДП? Дали тоа ќе биде Владата или, пак, опозицијата?

СМИСЛЕНО СЦЕНАРИО

Како што е познато, шпекулациите за евентуалниот нов коалиционен партнер, ПДП, датираат од поодамна, однос-

ГРУЕВСКИ ГО ЌАРИ БОСО

Премиерот Никола Груевски ја официјализира поканата за влез на Партијата за демократски просперитет во власта и го повика нејзиниот претседател, Абдулади Вејсели, на директна средба за да се договорат за деталите околу коалицијата. Дали овој потег на премиерот, кој следува по одлуката на Претседателството на ПДП за раскинување на коалицијата со ДУИ, ќе значи крај на шпекулациите за (не)влегување на "просперитетот" во власта? Всушност, ќе биде ли тоа демант на изјавите кои до пред некое време ги даваа членови на ПДП дека немаат намера да влезат во власта и дека со интегративците имаат иста цел - да се влијае да се запазат процедурите и уставните одредби во законодавниот дом за почитување на т.н. двојно мнозинство. Сепак, повеќе од очигледно е дека ПДП влегува во Владата, но со ослабени позиции, бидејќи засега на премиерот му носи само еден наместо три гласа во Собранието. Поконкретно, иако кај Вејсели постои позитивно расположение во однос на понудата на премиерот, за такво нешто не се расположени двајцата негови сопартиски Блерим Беџети и Сафет Неџири. За нив ваквата одлука на ПДП е штетна за партијата и според нив непринципиелно е раководството на "просперитетот" да излезе со ваква

"Си беше еднаш една ПДП, која се роди како глас на Албанците од Македонија. Глас кој сакаше да биде слушан, глас кој сакаше да покаже присутност и ангажираност за остварување на колективните права на Албанците, кои беа подложни на голема етничка дискриминација за време на комунизмот... ПДП како дел од власта по 1992 година брзо го потроши политичкиот кредит како резултат на севкупната лоша поставеност на етничкиот баланс во земјата, од една страна, но и политичката кратковидост на нивните коалициони партнери, од друга страна... Како опозиција беа како безгласна буква. Во тоа време ДПА, која беше во полет, им ги тепаше активистите каде ќе стигнеше и, за жал, еден нивен активист настрада за време на локалните избори одржани во 2000 година. И така сè до Охридскиот договор, кога благодарение на ОНА, ПДП и ДПА седнаа на маса за разговори во Охрид, како политички фактор, а не како нечии побратими или искомплексирани мивки...

... А да не зборуваме за тоа колку беше трагикомична средбата на Џафери и Вејсели во 'Александар палас'. Да беа инвентивни и креативни немаше да ја организираат во хотел, макар тој бил и луксузен, средбата која претендира да биде 'обединувачка', сенационална. Ќе се сретнеа во некоја институција која симболизира нација. А не во хотел. Со тоа само ни покажаа дека големите изјави од типот 'формирање група на албанско единство' траат толку долго колку што трае пената од капучиното испиено во 'Александар палас', напиша меѓу другото Теута Арифи во колумната за "Дневник".

ЛИЦИОНЕН ПАРТНЕР ВО ВЛАСТА

но од периодот кога Груевски ја сставуваше владината коалиција, а се засилија откако оваа партија донесе одлука да излезе од работата на законодавниот дом. Уште тогаш пишувавме дека ПДП ќе мора да влезе во власта, зашто по толку години опозиција не ќе може да опстане како партија, односно ќе ја изгуби смислата на постоење. Од друга страна, пак, сè уште се актуелни шпекулациите дека ако ПДП влезе во власта, и Груевски и "просперитетот" ќе имаат своја корист. Всушност, со влегувањето на ПДП во власта премиерот ќе си обезбеди Бадентерово мнозинство, неопходно за донесување закони за кои е потребно мнозинство гласови од етничките заедници, а партијата на Вејсели ќе добие министерско или заменик-министерско место, државен секретар, или место во пониските ешалони на власта. Со ПДП владејачкото мнозинство ќе има најмалку уште еден пратеник плус. Така, власта ќе има вкупно 66 пратеници, со што е поблиску до обезбедувањето на т.н. двојно мнозинство. Сепак, за конечната одлука ќе одлучи Претседателството на партијата, а како што изјави нејзиниот портпарол, Аријадит Хоџа, двајцата пратеници ќе мора да ја почитуваат одлуката на ова партиско тело.

ниот нов коалиционен партнер бидејќи, како што самиот потенцира, премиерот уште на почетокот на ПДП му го понудил Министерството за локална самоуправа. НСДП во Владата ги има министерствата за економија, за одбрана, и



ДАЛИ АБДУЛАДИ ВЕЈСЕЛИ ЌЕ ДОБИЕ НОВ КОАЛИЦИОНЕН ПАРТНЕР?

Во овој парламентарен состав има 28 пратеници од албанскиот политички блок. Од нив 13 се од ДУИ, 11 од ДПА, 3 од ПДП и 1 независен пратеник, поранешниот ректор на некогашниот тетовски парауниверзитет, Фадил Сулејмани. Тој беше поранешен пратеник на ДУИ и поранешен член на нејзиното Претседателство. Лани излезе од ДУИ и почна да дејствува како независен пратеник. Се претпоставува дека тоа ќе го сторат и пратениците на ПДП, Неџири и Беџети, а се шпекулира и со можноста тие да преминат во ДУИ.

ба за ситни интереси... И за малку да заврши на распродажба...".

Можеби и тука треба да се бара причината зошто столчето на Али Ахмети во скопскиот хотел "Александар палас", каде требаше да се одржи средбата за сеалбанско обединување, на иницијатива на Абдулади Вејсели, остана празно. Ахмети на оваа идеја гледал како на задоцнета иницијатива, затоа што агентата со албанските прашања веќе се договарала со Владата.

Т НА "ПРОСПЕРИТЕТОТ"!

"Се надевам дека принципот на работа на Владата - одговорно и транспарентно - ќе биде прифатлив за ПДП и можеби таа ќе стане дел од нашата коалиција. Ние сме тука да ги отвориме вратите, а тие да одлучат како потоа", истакна премиерот Груевски.

Тој не кажа кое министерско место би ѝ припаднало на ПДП, потенцирајќи дека однапред не може ништо да конкретизира и оти тоа ќе зависи и од понудените кадри од страна на ПДП.

Но, претседателот на "просперитетот" веднаш одговори на ваквите "сомневања":

"Ние сме подготвени на премиерот да му понудиме кадри од сите области".

И коалициониот партнер на ВМРО-ДПМНЕ, НСДП, нема ништо против влегувањето на ПДП во власта.

"Уште од порано - дополнува Тито Петковски, претседател на НСДП - ја застапувам тезата дека оваа Влада ќе биде поуспешна ако има поголемо парламентарно мнозинство. Со влегувањето на ПДП во владината коалиција во Собранието постојано ќе има кворум од 61 пратеник, а со тоа ќе се обезбеди и полесна реализација на владините проекти".

Сепак, тој не би сакал да му отстапи едно министерско место на евентуал-

вицепремиерското место за образование и за земјоделство, но не е познато дали некое од тие места ќе ѝ припаднат на ПДП доколку таа влезе во власта.

(НЕ) ЕДИНСТВО

Од друга страна, пак, познавачите на состојбите коментираат дека односите меѓу ПДП и ДУИ воопшто не биле коректни, односно "просперитетот" секогаш бил во служба на интегративците и постојано ги поддржувал нивните барања. Интегративците направиле спогодба за коалицирање со ПДП, но коалицијата ја условиле со тоа кои луѓе можат, а кои не можат да влезат во неа. Ваквите констатации, во една прилика, во нашиот неделник, ги демантираше Теута Арифи, потпретседателката на ДУИ, велејќи дека односите со ПДП им се коректни, за подоцна во колумната во "Дневник" да напише дека, имајќи го предвид некогашниот идеал на ПДП, склучиле предизборна коалиција со "просперитетот", но "сегашното раководство на ПДП покажало неконзистентност кон своето минато и кон својата програма, со што дефинитивно ќе го запечати својот имиџ како неконзистентна и вентилаторска партиска друж-

За разлика од ДУИ, поддршка за ПДП има во ДПА, која веднаш ја прифати понудата трите поголеми албански партии да формираат група за единство, за да ги усогласат различните ставови за статусот на Албанците во Македонија, за употребата на албанскиот јазик, за правичната застапеност во државната администрација и за употребата на Бадентер, по што беше остварена и средба меѓу лидерите на ПДП и на ДПА, Вејсели и Џафери.

Иако ДПА, на некој начин, е мостот на ПДП за влегување во Владата, досега ниту еден функционер од партијата на Џафери јавно не се изјаснил дали се подготвени да отстапат дел од својот колач во власта, за да бидат задоволени апетитите на партијата на Вејсели.

Претходно Мендух Тачи потврди дека одлуката на неговата партија, за прифаќање на идејата за сеалбанско обединување, е сигнал кон ПДП за отворен влез во Владата.

"Одлуката за влез во Владата е автоматско право на ПДП, а преговори треба да се водат со премиерот, но сепак тоа зависи од волјата на двете страни. Ние нема што да се мешаме, само можеме да го кажеме нашиот став дека нам не ни пречи ако почнат такви преговори", вели Тачи.